

До: Општина Ресен
Плоштад Цар Самоил бр.20
7310 Ресен

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА РЕСЕН

Примено:	13.08.2024		
Организациона единица	Бр.:	Прилог	Вредност
10	1636	1	

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на РМ бр.13/06, бр.86/08, бр.6/10, бр.42/14, бр.148/15, бр.55/16 и бр.98/19"), бараме да ни овозможите пристап до одредени информации од јавен карактер за потребите на проектна активност реализирана од страна на Здружението за истражување и анализи – ЗМАИ Скопје.

ЗМАИ Скопје реализира мерење на индексот на отворени општини, за чие успешно спроведување има потреба од обезбедување на податоци од јавен карактер:

1. Дали буџетот на општината за 2023 година содржел програма за финансирање на маргинализирана/и група/и? - наведете го името на буџетската програма или ставка, и објаснете за која маргинализирана група се однесуваат
2. Дали општината има воспоставено комисија за еднакви можности на мажите и жените? - ставете линк до одлуката со која е основана комисијата и придружните акти кои поблиску ја уредуваат нејзината работа
3. Дали општината има родово одговорни индикатори во буџетските програми за 2023 година? - ставете ја листата на индикатори
4. Дали општината објавила извештај за реализација на средствата планирани во тековната и постојана резерва на буџетот за 2023 година, односно ги објавила намените за кои се реализираа овие средства? - ставете го линкот што води до публикацијата
5. Дали според завршната сметка за 2023 година, општината ги реализирала програмите за финансирање на маргинализираните групи? - ставете го линкот до известувањето
6. Дали општината ги објавила проектите кои ги спровела во 2023 година, а се насочени кон надминување на родовите разлики во општината? - ставете го линкот до објавата

Форма во која се бара информацијата:

- 1) увид
- 2) препис
- 3) фотокопија
- 4) електронски запис (пожелно е во word или excel формат)
- 5) друго _____

Начин на доставување на информацијата:

- 1) по пошта
- 2) телефон
- 3) факс
- 4) е-маил
- 5) друго _____

Барател на информацијата: Здружение за истражување и анализи ЗМАИ, Скопје, ул. Железничка бр. 2-7, 1000 Скопје; +38923105920; contact@zmai.mk

Застапник/полномошник на барателот на информацијата

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за слобден пристап до информации од јавен карактер)

Датум: 12.08.2024

Подносител

Здружение за истражување и анализи ЗМАИ